

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(19.08.2022 – 25.08.2022)

Ротирна печка 3 (A-03.1)

Ротирна печка 3 *	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
19.08.2022	66,70	400	539,97	800	4,56	30
20.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30
21.08.2022	57,30	400	533,96	800	3,78	30
22.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30
23.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30
24.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30
25.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30

Ротирна печка 4 (A-04.1)

Ротирна печка 4 **	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
19.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30
20.08.2022	0,00	400	0,00	800	0,00	30
21.08.2022	16,29	400	599,12	800	12,28	30
22.08.2022	32,63	400	650,74	800	12,65	30
23.08.2022	49,37	400	722,93	800	13,85	30
24.08.2022	13,28	400	665,26	800	13,01	30
25.08.2022	8,90	400	715,40	800	13,40	30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

* Работата на Ротирна печка 3 е запрена на 20.08.2022 за отстранување на дефект

Работата на Ротирна печка 3 е запрена од 22.08.2022 поради ремонтни активности

**Ротирна печка 4 по завршувањето на ремонтот е пуштена во работа на 21.08.2022

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе со одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт e-mail: contact@usje.mk